

[МАКЕДОНИЈА](#) ▾[ИНТЕРВЈУА](#) ▾[ЕКОНОМИЈА](#) ▾[СВЕТ](#) ▾[МАГАЗИН](#) ▾[АВТО ПЛУС](#) ▾[Македонија](#) ▾ [Слајдер](#)

ЗНМ: Не смее да се повтори грешката со платените кампањи во приватни медиуми

13/07/2022 14:19

Деновиве во собранието циркулира проблематичен предлог за измена на медиумските закони при кој се брише активната забрана за владино рекламирање во приватните медиуми и истовремено предвидуваат огромни суми за радиодифузерите од буџетот на граѓаните и тоа не само на центр туку и на локално ниво, соопштија од ЗНМ.

За разлика од владејачките политички партии, ставот на Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ), Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници (ССНМ), Македонскиот инсти за медиуми (МИМ) и Советот за етика во медиумите (СЕММ), повеќе години наназад е принципие кога станува збор за платени кампањи со средства од граѓаните во приватните медиуми.

МАКЕДОНИЈА ▾


ИНТЕРВЈУА ▾

ЕКОНОМИЈА ▾

СВЕТ ▾

МАГАЗИН ▾

АВТО ПЛУС ▾



„Укажуваме дека не смее да се повтори враќањето на државните пари во приватните медиуми, бидејќи веќе е докажано дека оваа практика катастрофално ќе се одрази, како врз новинарството така и врз медиумскиот пазар. Со повторувањето на оваа грешка, Македонија се враќа десетина години наназад кога на сличен начин медиумите директно се поткупуваа и се нарушуваше уредувачката и новинарската независност. Предупредуваме дека со вакви решенија ќе се нанесе директна, трајна и непоправлива штета на целиот медиумски сектор. Затоа, потребно е забраната за рекламирање во медиумите да остане законска обврска и таа да се почитува од сите единици на централната, локалната власт, како и од јавните претпријатија.

Анонимниот предлог за измена и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (ЗААМУ) кој моментално е даден на разгледување на пратеничките групи е изработен во дискреција од политичките партии без спроведени консултации и вклученост на релевантни еснафски, новинарски и медиумски организации и без никаква јавна дебата. Обидот за протуркување и наметнување на вакви лоши закони на не транспарентен и неинклузивен начин говори дека

